



**ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. _____
_____ 2022 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Сл. Весник бр 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, 275/19 и 14/20 год.), директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија донесува:

ОДЛУКА

**за не избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2022 год од 04.04.2022 год за
унапредување на административне службеник**

1 За извршител на работно место Советник за јавни набавки во одделение за јавни набавки во Државниот архив, и шифра на работно место УПР 0101В01000, **не** се изврши избор на кандидат.

Образложение

На ден 04.04.2022 година, на интернет страницата на Државниот архив и на страницата на Агенцијата за администрација на Република Северна Македонија беше објавен интерен оглас под бр.01/2022 год. за унапредување на административни службеници во Државниот архив на Република Северна Македонија

Со решение бр. 41-1485/1 од 13.04.2022 год., беше формирана комисија за административна селекција, која ја спроведе постапката за селекција на кандидатите за унапредување на административните службеници.

Комисијата на ден 15.04.2022 год во 10 часот спроведе административна селекција на кандидатите, каде што кандидатите кои аплицираа за тоа работно место **Исамудин Мустафа** и **Елисавета Марковиќ** немаа поднесено уредна документација. и тоа: Исамудин Мустафа не поминал две години стаж на тековнотоработно место и кандидатката Елисавета Марковиќ нема поминато две години стаж на тековното работно место и истата немаше приложено соодветна диплома за нејзиното образование (основна диплома за завршено високо образование).

Врз основа на составените записници Записник за административна селекција за интерен оглас бр. 04-1522/1 од 18.04.2022 год., и Записник од работата на Комисијата за селекција за унапредување на административн службеник заради спроведено интервју под бр 04-1522/2 од 20.04.2022 година, директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија не изврши избор на кандидат како во диспозитивот на ова одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение административниот службеник во рок од 8 дена има право да поднесе жалба пред Агенцијата за администрација.

Доставено до:

- Именуваниот
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Архива
- Сектор за финансии

ДИРЕКТОР,
Д-р Емил Крстески

